

Филијала: \_\_\_\_\_

Штета бр: \_\_\_\_\_

## БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ПО АВТООДГОВОРНОСТ

### ПОДАТОЦИ ЗА ОШТЕТЕНИОТ – ПО СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

Име и Презиме / Правно лице			
ЕМБГ/ЕДБ на оштетениот		Тел бр.	
Адреса на живеење, седиште			
Регистарски ознака		E-Mail:	
Дата на штета / Место			

### ПРЕДМЕТ НА ОШТЕТУВАЊЕ-ПОДАТОЦИ ЗА ОШТЕТЕНИОТ ПРЕДМЕТ/ЛИЦЕ

Тип на оштетено возило		Марка	
Барањето се состои од (заокружи)	A- Материјална штета	B- Нематеријална штета	

### ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗАЧОТ – ПО ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Име и Презиме			
ЕМБГ			
Адреса за контакт			
Број на возачка дозвола		Важност: од	
		до	

### ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ – ПРИЧИНИТЕЛ / СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

Име и презиме			
Регистерска ознака Марка и тип			
Полиса број			

### ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗАЧОТ НА ВОЗИЛОТО - ПРИЧИНИТЕЛ

Име и презиме			
---------------	--	--	--

### ОПИС НА ШТЕТЕН НАСТАН

БАРАМ :

1. Штетата да се надомести по директна процена
2. Осигуреното возило се поправа во сервис \_\_\_\_\_

**Напомена:** Одобрениот износ на штета во согласност со важечки услови за осиг. да се исплатат на сметка бр. \_\_\_\_\_ депонент \_\_\_\_\_

Согласен сум целокупната комуникација која ќе произлезе од ова барање да се води на мојата е-маил адреса:

Барам да бидам известуван по писмен пат на адреса .....

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, изјавувам дека сум согласен/на Друштвото да ги употреби, обработи, регистрира, зачува, ажурира и сл. наведените лични податоци во постапката за надомест на штета, како и во други случаи предвидени со закон

Изјавувам дека сум согласен за истите цели да се направат фотокопии од моите лични документи и тоа:

- лична карта/пасош     возачка дозвола     сообраќајна книшка     транс.сметка  
 медицинска документација     извод од матична книга

**Лицето кое го пополнува овој образец со овој потпис ја потврдува вистинитоста на наведените податоци во него.**

Дата на пријава: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2021 год

Оштетен

Место на пријава: \_\_\_\_\_

-----  
име и презиме со потпис

Начин на пријава: \_\_\_\_\_